

РЕЦЕНЗИЈА

НА РАКОПИСОТ „ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ” ОД ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА ПЕТРЕВСКА И ПРОФ. Д-Р ЛЕНЧЕ ПЕТРЕСКА, ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА, УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за остварување на издавачка дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, како и Одлуката бр. 2102-205/4 од 153. редовна седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика, одржана на 18.5.2016 година, избрана е Рецензентска комисија во состав:

- проф. д-р Бранко Николовски, вонреден професор, Факултет за туризам и угостителство – Охрид при Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола;
 - проф. д-р Никола Поповски, редовен професор, Факултет за економика и организација на претприемништво, Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ – Свети Николе,
- за изготвување на извештај, рецензија на приложениот ракопис **„ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ”** од **авторките проф. д-р Билјана Петревска и проф. д-р Ленче Петреска**, наменет за студентите на прв циклус студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.

По прегледот на ракописот, Комисијата до Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

Ракописот **„ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ“** е наменет првенствено за студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Предметот се изучува во V семестар и ја покрива наставната материја со оптовареност 2 (два) часа неделно т.е. 24 (дваесет и четири) часа по семестар. Ракописот е напишан на А4 формат, нормален проред, фонт Ariel со македонска поддршка, големина на буквите 12 и има вкупно 318 страници. Предложениот обем и содржина ги задоволува критериумите според предвидениот број часови и според одредбите од Правилникот за единствените основи за остварување на издавачката дејност на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Ракописот е подготвен според пропишаната Наставна програма и барањата кои се поставуваат пред студентите од насоката Бизнис администрација, кои се однесуваат на реализација на наставните часови во рамки на изборниот предмет Деловно планирање.

Учебникот е напишан на оригинален начин, со јасен и разбирлив јазик. Методолошки е структуриран во десет глави кои меѓу себе се надополнуваат, а во секоја од нив се разработени основните поставки, потребата и значењето на деловното планирање. Секоја глава започнува со кратко информативно појаснување за точките кои ја обработуваат главната тема понудена како глава. На крајот од ракописот соодветно се нотирани библиографските единици кои се цитирани во текстот, а се однесуваат на монографски единици, периодични списанија, статии, извештаи и интернет страници. Учебникот се состои од десет тематски целини: (1) Концептот на деловното планирање; (2) Модели на деловното планирање; (3) Деловното планирање и операционите истражувања; (4) Окружувањето и планирањето; (5) Целите како производ на планирањето; (6) Деловната политика како производ на планирањето; (7) Планот како производ на планирањето; (8) Стратегиско планирање; (9) Предвидување; (10) Одлучување.

Во првата глава, насловена како *Концептот на деловното планирање*, обработени се најелементарните поими кои се однесуваат на запознавање со поимот, потребата и значењето, развојот, карактеристиките, процесот, како и временската димензија на планирањето заедно со видовите планирање. Во втората глава, насловена *Модели на деловното планирање*, појаснета е примената на моделите во процесот на деловно

планирање преку опишување на основните карактеристики на дел од поважните модели, како: моделот според Steiner, Anthony, SRI, Ringbakk, Hussey, Rolls-Royce, Wehrich, Kotler и Evans-Berman. Третата глава, насловена како *Деловното планирање и операционите истражувања*, ги презентира најважните елементи на планирањето, ги дефинира основните поставки на организирањето и контролата, ги појаснува основните карактеристики и чекори на операционите истражувања и подрачјата на нивна примена. Имајќи предвид дека окружувањето е еден од најзначајните фактори за деловното планирање, основните поими за него се детално разработени во четвртата глава. Петтата глава зборува за целите како производ на планирањето, додека шестата глава дава појаснување за деловната политика како производ на планирањето. Седмата глава е во целост посветена на планот како производ на планирањето, при што се разработени практични примери за различни видови деловни планови. Проблематиката поврзана со стратегиското планирање е во детали обработена во осмата глава, додека деветтата глава е посветена на предвидувањето. Со последната десетта глава посветена на одлучувањето, се заокружува материјалот.

Може да се констатира извонредна систематичност во презентирањето на содржините на ракописот. Авторите покажуваат големо стручно и научно познавање на третираната проблематика. Начинот на појаснување на сите сложени прашања од областа на деловното планирање е многу пристапен со примена на примери од непосредната практика. Оттука, концизното и експлицитното презентирање на проблематика од оваа област дава голема можност за користење на овој материјал не само за студентите, туку и пошироко.

ЗАКЛУЧОК

Овој ракопис претставува успешен обид на авторките да претстават научен материјал со висок квалитет, во кој се даваат можности за стекнување пошироки знаења од областа на деловното планирање. Врз основа на изложеното може да се заклучи дека предложениот ракопис за универзитетски учебник насловен како „Деловно планирање“ е во согласност со студиската програма и наставниот план на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Учебникот од педагошки и научен аспект го поседува потребното ниво соодветно за студентите на прв циклус студии. Според наши сознанија, ваков учебник, кој по обемот и содржината на оригинален начин разработува примери, прашања и нуди решенија, а која одговара на предвидената наставна програма по предметот Деловно планирање на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, не е објавен.

Оттука, на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип **со задоволство му предлагаме ракописот „Деловно планирање“ од авторките проф. д-р Билјана Петревска и проф. д-р Ленче Петреска да го прифати како универзитетски учебник.**

РЕЦЕНЗЕНТИ

**Д-р Бранко Николовски, вонреден професор, с.р.
Д-р Никола Поповски, редовен професор, с.р.**